

КАЛЕНДАР НА ОБЈАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА<sup>1,2,3</sup>

Категорија на податоци	Периодичност	Рок на објавување	31.12.2022	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023	31.12.2023
<b>А. БАНКАРСКИ СИСТЕМ</b>							
1. Биланс на состојба	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
2. Биланс на успех	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
3. Податоци по банка (кредити, депозити и актива)	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
4. Преглед на банки по групи	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
5. Кредитна изложеност	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
6. Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
7. Показатели за профитабилноста на банките	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
8. Основни показатели за работењето на банките	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 Мај 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 август 2023</b> (Т+60 дена)	<b>29 ноември 2023</b> (Т+60 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
9. Показатели за адекватноста на капиталот на банките	квартално	најдоцна до (Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 јуни 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 септември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 декември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
11. Вонбилансни ставки	квартално	на (Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 јуни 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 септември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 декември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
12. Зелено финансирање	квартално	на (Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 јуни 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 септември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 декември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)
13. Индикатори за финансиска стабилност	квартално	на (Т+90 дена)	<b>31 март 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 јуни 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 септември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>29 декември 2023</b> (Т+90 дена)	<b>30 март 2024</b> (Т+90 дена)

Забелешка:

<sup>1/</sup> Сите датуми се очекувани датуми на објавување на податоците за банките и се предмет на промена.

<sup>2/</sup> Податоците се однесуваат за сите банки коишто од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија добиле дозвола за основање и работа.

<sup>3/</sup> Т се однесува на кварталниот датум, при што Т+90 дена се однесува на податоците со состојба на 31.12., како и на показателите за адекватноста на капиталот на банките, вонбилансните ставки, зеленото финансирање и на индикаторите за финансиска стабилност.